

Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија, врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 ст. 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/2016, 35/18 и 198/18), и Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за заштита и спасување бр.01-1902/2 од 28.06.2016 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за заштита и спасување бр. 01-1902/5 од 14.10.2016 година, бр. 01-625/1 од 20.02.2018 година, бр. 01-625/4 од 18.06.2018 година, 29.08.2018 година, 01-625/14 од 03.09.2018 година, бр. 01-625/18 од 04.10.2018 година, бр. 01-277/2 од 22.01.2019, бр.01-277/4 од 28.05.2019 година и бр.01-277/6 од 03.09.2019 година, бр.01-277/9 од 09.10.2019 година, бр.01-277/12 од 01.11.2019 година, бр.01-277/14 од 08.11.2019 година, бр.01-277/17 од 20.11.2019 година и бр.01-277/20 од 16.12.2019 година, бр. 01-359/1 од 29.01.2020 година, бр. 01-359/5 од 17.09.2020 година, бр. 01-359/8 од 26.10.2020 година, бр. 01-359/11 од 07.12.2020 година, објавува:

## Ј А В Е Н   О Г Л А С

### за вработување на 34 (триесетичетири) лица во Дирекција за заштита и спасување на определено време до крајот на тековната фискална 2021 година

Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија објавува оглас за вработување на 34 (триесетичетири) лица преку засновање на работен однос на определено време за работните места:

I Посебни услови кои треба да ги исполни кандидатот:

#### 1. Раководител на подрачно одделение за заштита и спасување Берово, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

##### Посебни услови:

- Образование: правни науки, наука за земјиштето и хидрологија или одбрана
- Стручни квалификации: ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
- Работно искуство: најмалку 4 (четири) години работно искуство во структурата од кои најмалку 1 (една) година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 (шест) години работно искуство во структурата од кои најмалку 2 (две) години на раководно работно место во приватен сектор

##### Посебни работни компетенции:

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- потврда за положен испит за административно управување

Паричен износ на основна нето-плата: 29.693,00 денари за работното место под реден број 1

#### 2. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Кочани, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

##### Посебни услови:

- Образование: правни науки, одбрана или безбедност
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 2

**3. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Кратово, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: правни науки, одбрана или безбедност
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 3

**4. Помлад референт за пополна и мобилизација на силите за заштита и спасување, планирање и организирање на обука, тренинг и вежби, Подрачно одделение за заштита и спасување Гостивар, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: вишо / средно образование
- Стручни квалификации: ниво на квалификација V А или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 14.510,00 денари за работното место под реден број 4

**5. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на заштита и спасување од пожари, Одделение за планирање, организирање и спроведување на операции и логистичко обезбедување, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** одбрана или безбедност
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- **Работно искуство:** со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 5

**6. Помлад референт курир и администратор, Подрачно одделение за заштита и спасување Делчево, Сектор за оператива и логистика - 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** вишо / средно образование
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација V А или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- **Работно искуство:** со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 14.510,00 денари за работното место под реден број 6

**7. Воздухопловно –технички инженер - ИРЕ или АМС, Одделение за специјализирани услуги со воздухоплови, Сектор за оператива и логистика - 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** машинство, електромашинство, сообраќај и транспорт
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација VI А според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- **Работно искуство:** Искуство во техничко одржување на воздухоплови најмалку 2 години

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 40.229,00 денари за работното место под реден број 7

**8. Помлад референт за административна поддршка на директорот, Одделение – кабинет на директорот, Сектор за заеднички работи - 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: гимназиско, средно стручно образование, вишо
- Стручни квалификации: ниво на квалификација V A или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 14.510,00 денари за работното место под реден број 8

**9. Помлад соработник архивар – библиотекар, Одделение за правни работи, Сектор за заеднички работи - 1 извршител,**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: библиотекарство и документација, правни науки
- Стручни квалификации (VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен)
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 9

**10. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на заштитата и спасување од пожари, Подрачно одделение за заштита и спасување Битола, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: економски науки и политички науки
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 10

**11. Помлад соработник за план и анализа, Одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања – 1 извршител**

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: економски науки или организациони науки и управување (менаџмент)
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 11

**12. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на хуманитарните мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Крушево, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: безбедност, одбрана или образование
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 12

**13. Помлад соработник за пополна на штабови, единици и тимови за брз одговор со персонал, Одделение за организациско мобилизирачки работи во Сектор за оператива и логистика**

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** одбрана, образование или наука за земјиштето и хидрологија
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- **Работно искуство:** со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцеларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 13

**14. Советник за контрола на буџетското работење, Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања – 1 извршител**

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** економски науки
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација VI А според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- **Работно искуство:** најмалку три години работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 26.253,00 денари за работно место под реден број 14

**15. Советник за информатичка и телекомуникациска поддршка на системите и нивно одржување, Одделение за информатичка технологија, Сектор за материјално опремување и одржување – 1 извршител**

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** компјутерска техника и информатика, информатика или телекомуникациско инженерство
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација VI А според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- **Работно искуство:** најмалку три години работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 26.253,00 денари за работно место под реден број 15

**16. Помлад соработник за мобилизација на силите за заштита и спасување, планирање и организирање на обука, тренинг и вежби, Подрачно одделение за заштита и спасување Неготино, Сектор за оператива и логистика**

**Посебни услови:**

- Образование: образование, одбрана, безбедност
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 16

**17. Помлад референт за ракување, одржување и сервисирање на МТС и опрема, курир и администратор, Подрачно одделение Крушево, Сектор за оператива и логистика**

Кандидато, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: вишо / средно образование
- Стручни квалификации: ниво на квалификација V А или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 14.510,00 денари за работното место под реден број 17

**18. Помлад референт за заштита и спасување од пожари и поплави, Подрачно одделение за заштита и спасување Прилеп, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: вишо, средно економско, средно полициско или гимназија
- Стручни квалификации: ниво на квалификација V А или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 14.510,00 денари за работното место под реден број 18

**19. Помлад соработник за логистичка поддршка при спроведување на теоретска настава, Одделение за обука, Сектор за превенција, планирање и развој– 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: одбрана или безбедност
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 19

**20. Самостоен референт организатор за одржување на моторни возила, Одделение за техника и материјално – техничко опремување, Сектор за материјално – техничко опремување и градежно техничко одржување на објекти – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: вишо, средно машинско, гимназија
- Стручни квалификации: ниво на квалификација V А или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење



Паричен износ на основна нето-плата: 16.464,00 денари за работното место под реден број 20

**21. Помлад соработник за превенција и планирање за епидемии, епифитотии, епизоотии/асанација, Одделение за превенција и планирање при природни непогоди, Сектор за превенција, планирање и развој – 1 Извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: Наука за земјиштето и хидрологија, биологија, јавно здравство и здравствена заштита
- Стручни квалификации (VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII 1 степен)
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 21

**22. Помлад соработник за превенција и планирање на евакуација/згрижување/засолнување, Одделение за превенција и планирање при технолошки и комплексни несреќи, Сектор за превенција, планирање и развој – 1 Извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: безбедност, политички науки, одбрана
- Стручни квалификации (VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII 1 степен)
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 22

**23. Советник за планирање и организирање на обуката по хуманитарни мерки за заштита и спасување, Одделение за обука, Сектор за превенција, планирање и развој – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: Одбрана, Образование, правни науки
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI А според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 26.253,00 денари за работното место под реден број 23

**24. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на хуманитарните мерки за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Велес, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: Одбрана, правни науки или организациони науки и управување (менаџмент)
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 24

**25. Помлад соработник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Винаца, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: одбрана или безбедност
- Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- Работно искуство: со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 25

**26. Самостоен референт – архивар, Одделение за правни и административни работи и аналитика, Сектор за генерален инспектор – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** вишо, средно стручно, гимназија
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација V A или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- **Работно искуство:** најмалку 3 години работно искуство во струката

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 16.464,00 денари за работното место под реден број 26

**27. Помлад референт за пополна на силите за заштита и спасување со персонал, МТС и опрема, Подрачно одделение за заштита и спасување Прилеп, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** вишо или средно образование
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација V A или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- **Работно искуство:** со или без работно искуство во струката

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 14.510,00 денари за работното место под реден број 27

**28. Помлад референт за планирање, организирање и спроведување на мерки за заштита и спасување Валандово, Подрачно одделение за заштита и спасување Валандово Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** вишо / средно образование

- Стручни квалификации: ниво на квалификација V А или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 14.510,00 денари за работното место под реден број 28

**29. Помлад соработник за спроведување на обука, тренинг и вежби за противпожарна заштита од шумски пожари и поплави, Подрачно одделение за заштита и спасување Охрид, Сектор за оператива и логистика - 1 извршител,**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: организациони науки и управување (менаџмент), технички или туризам и угостителство
- Стручни квалификации (VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VIII/1 степен)
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 29

**30. Помлад референт за спроведување на обука, тренинг вежби за заштита и спасување од поплави, Подрачно одделение за заштита и спасување Радовиш, Сектор за оператива и логистика – 1 извршител**

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- Образование: вишо / средно образование
- Стручни квалификации: ниво на квалификација V А или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- Работно искуство: со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 14.510,00 денари за работното место под реден број 30

**31. Советник за превенција и планирање за прва медицинска помош/прва психолошка помош, Одделение за превенција и планирање при природни непогоди, Сектор за превенција, планирање и развој– 1 извршител**

Кандидатот покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** јавно здравство и здравствена заштита, психологија и политички науки
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација VI А според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- **Работно искуство:** најмалку 3 години работно искуство во струката

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 26.253,00 денари за работното место под реден број 31

**32. Помлад соработник за развој на човечки ресурси, Одделение за управување со човечки ресурси – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** правни науки, социјална работа и социјална политика, организациони науки и управување (менаџмент), политички науки
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- **Работно искуство:** со или без работно искуство

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 22.020,00 денари за работното место под реден број 32

**33. Виш соработник за контролни политики, Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** економски науки
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- најмалку 2 (две) години работно искуство во струката

**Посебни работни компетенции:**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 24.400,00 денари за работното место под реден број 33

**34. Помлад референт за одржување на информатички системи, Одделение за информатичка технологија, Сектор за материјално техничко опремување и градежно техничко одржување на објекти – 1 извршител**

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

**Посебни услови:**

- **Образование:** гимназиско, средно стручно образование, вишо
- **Стручни квалификации:** ниво на квалификација V А или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование
- **Работно искуство:** со или без работно искуство во структурата

**Посебни работни компетенции**

- да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
- да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Паричен износ на основна нето-плата: 14.510,00 денари за работното место под реден број 34

**II. Општи услови кои треба да ги исполни кандидатот:**

- да е државјанин на Република Македонија
- активно да го користи македонскиот јазик
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена на нотар:

1. Доказ за државјанство на Република Македонија/ оригинал или копија уверение за државјанство
2. Доказ за општа здравствена способност/лекарско уверение оригинал
3. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност/потврда
4. Уверение/диплома за завршен степен на образование/копија со нотарска заверка верно на оригинал
5. Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)

6.Доказ за работно искуство (потврда од АВРМ и од ПИОМ)

7.Доказ за познавање на компјутерски програми/потврда-сертификат-оргинал или копија

8.Биографија

**III.** Распоред на работно време: Работни часови во неделата - максимум 40 работни часови, работно време со почеток меѓу 07,30-08,30 часот и крај на работно време меѓу 15,30-16,30 часот.

Работни денови: од понеделник до петок

Потребната документација треба да се достави во затворен коверт на следната адреса: Дирекција за заштита и спасување на Р.М. на улица,, Васко Карангелески,, бр. 8 - Скопје касарна Гоце Делчев – Аеродром – Скопје(со назнака „**За оглас за вработување за работна позиција бр...,,**)

Пријавите со потребната документација се доставуваат исклучиво преку архивата на Дирекција за заштита и спасување или со препорачана пратка по пошта.

Пријавите што нема да бидат поднесени на наведениот начин и утврдениот рок и пријавите што нема да ги содржат потребните документи ќе се сметаат за ненавремени и некомплетни и нема да се разгледуваат.

Рокот за доставување на потребната документација е **три (3) дена** од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат (не сметајки го денот на самото објавување).

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2021 година.

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**  
**ДИРЕКТОР**  
**BEKIM MAKSUTI**